

* Ве молиме пополнувајте ги само сините полиња

Име на апликант				
Име на проект				
Име и презиме на стручно лице				
Критериум	Одлука (описно образложение)	А (Поени 1-5) Внесете поен за критериумот (критериуми I-IV)	Б	А*Б
Критериум I Степен на иновативност	<i>Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој подкритериум</i>	5	6	30
Проблемот/ потребата од иновацијата е јасно дефиниран/а.				
Иновацијата резултира со производ, со процес или со услуга што се подобри од алтернативните решенија на пазарот.				
Направени се пребарувања за новитет и за непречено спроведување на проектните активности – freedom-to-operate analysis (реализирано е соодветно истражување на постојните технологии, со употреба на научна литература и на патентни бази на податоци).				
Предлог проектот содржи јасна позиција и потенцијал за интелектуална сопственост (постојат добро опишана ситуација за постојните права од интелектуална сопственост и јасна стратегија за заштита на интелектуална сопственост)				
Предлог-проектот содржи јасна позиција за развој и примена на климатски технологии за справување со климатските промени				
Критериум II Капацитет на проектниот тим (апликација точка: II.4)	<i>Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој подкритериум</i>	5	2	10
Квалификациите на предложените човечки ресурси одговараат со потребите за експертиза за реализација на проектот. Проектниот тим има најмалку еден доцент, универзитетски (вонреден или редовен) професор и/или докторант кој ќе биде вклучен во проектот. * Во случај такво лице да не е вклучено во проектниот тим овој критериум не смее да биде бодуван со повеќе од 3 поени.				
Постои јасна и добро балансирана распределба на задачите и на одговорностите				
Критериум III Квалитет на проектот	<i>Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој подкритериум</i>	5	4	20
Натпреварувачот ги идентификувал и правилно ги формулирал целите на проектот и истите се во согласност со целите на јавниот повик				
Ресурсите и трошоците за секоја активност се соодветно испланирани за постигнување на очекуваните резултати и истите се реално претставени (буџет на проектот)				
Проектот содржи добро развиен план на активности (апликација точка II.6)				
Постои квалитетна и реална анализа на ризици и предлог мерки за надминување на ризиците поврзани со реализација и имплементација на решението (апликација точка II.7)				
Критериум IV Потенцијал на пазарот (апликација точка: 2)	<i>Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој подкритериум</i>	5	2	10
Апликантот има добро презентирани бизнис модел				
Апликантот има направено анализа на пазарот и ги има презентирани релевантните резултати (има прибрано релевантни информации од потенцијалните клиенти)				
Апликантот има потенцијал да се пробие не само на националниот туку и на регионалниот и на глобалниот пазар.				
Проектот покажува висок потенцијал за генерирање приходи во наредните две-три (2-3) години по почетокот на проектот (апликантот добива дополнителни поени во колку има приложен договор, преддоговор за купопродажба или изјава за намери од потенцијален купувач)				
Критериум V - Влијание (апликација точка: II.5)	<i>Внесете образложение за секој поткритериум, освен за последниот.</i>	Внесете поени за критериум V		
Натпреварувачот своите наводи во однос на оправданоста на проектот, придобивките и влијанијата од иновацијата ги поткрепил со валидни анализи и податоци	<i>(Во синото поле внесете оценка од 1-7)</i>	7		
Решението има позитивно влијание на животната средина, има позитивно општествено и/или социјално влијание	<i>(Во синото поле внесете оценка од 1-15)</i>	15		30
Иновацијата придонесува за значително унапредување на работата на самиот апликант, придонесува кон унапредување на веќе постоечки производи и услуги и/или влијае на креирањето на нови услуги во претпријатието				
Иновацијата придонесува кон унапредување на работењето во областа/секторот во кој работи натпреварувачот				
Во проектот се презентирани конкретни мерки за обезбедување на еднакви можности помеѓу мажите и жените (апликација точка II.8)	<i>(Во синото поле внесете оценка од 1-5)</i>	5		
Претпријатието има управител и/или сопственик жена	<i>(Во синото поле внесете 3 доколку има жена сопственик и/или управител или 0 доколку нема)</i>	3		
Вкупно поени			100	

Име и презиме + Потпис

Скала за оценување (не е применлива за критериум „Влијание“)

1 - лош проект / не ги задоволува основните барања

2 - недоволно добар проект / задоволува мал дел од основните барања

- 3 - солиден проект / ги задоволува повеќето основни барања
- 4 - добар проект / ги задоволува сите основни барања
- 5 - одличен проект во вистинска смисла на зборот